


# Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Фонд за осигурување на  
депозити

31 декември 2021 година



# Содржина

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Извештај на независниот ревизор    | 1 |
| Извештај за сеопфатната добивка    | 3 |
| Извештај за финансиската состојба  | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Извештај за паричните текови       | 6 |
| Белешки кон финансиските извештаи  | 7 |
| Прилог 1-Годишна сметка            |   |
| Прилог 2-Годишен извештај          |   |

## Извештај на независниот ревизор

До Основачот на

Фонд за осигурување на депозити

Грант Торнтон ДОО

Св. Кирил и Методиј 526-1/20

1000 Скопје

Северна Македонија

T +389 (0)2 3214 700

F +389 (0)2 3214 710

E [Contact@mk.gt.com](mailto:Contact@mk.gt.com)

Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити („Фондот“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 28.

#### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиска состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и сепак фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за долата или пропустите на други фирми членки.

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година.

  
Сузана Ставриќ  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје  
Скопје, 30 март 2022 година



Билјана Митревска  
Овластен ревизор



<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за депата или пропустите на други фирми членки.



## Извештај за сеопфатната добивка

Во 000 денари  
За годината што завршува на 31  
декември

|                                             | Белешка | 2021          | 2020          |
|---------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Приходи од камата                           | 6       | 62,679        | 95,522        |
|                                             |         | <b>62,679</b> | <b>95,522</b> |
| Трошоци за вработените                      | 7       | (11,405)      | (10,602)      |
| Депрецијација и амортизација                | 10,11   | (938)         | (1,289)       |
| Останати оперативни расходи                 | 8       | (3,365)       | (5,616)       |
| <b>Добивка пред оданочување</b>             |         | <b>46,971</b> | <b>78,015</b> |
| Данок на добивка                            | 9       | (4,721)       | (7,821)       |
| <b>Добивка за годината</b>                  |         | <b>42,250</b> | <b>70,194</b> |
| Останата сеопфатна добивка за годината      |         | -             | -             |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b> |         | <b>42,250</b> | <b>70,194</b> |

## Извештај за финансиската состојба

Во 000 денари  
На 31 декември

| Средства                                      | Белешка | 2021              | 2020              |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>Нетековни средства</b>                     |         |                   |                   |
| Недвижности и опрема                          | 10      | 19,101            | 19,843            |
| Нематеријални средства                        | 11      | -                 | -                 |
| <b>Тековни средства</b>                       |         | <b>19,101</b>     | <b>19,843</b>     |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 12      | 14,730,822        | 13,930,548        |
| Парични средства и парични еквиваленти        | 13      | 485,056           | 678,377           |
| Побарувања од осигуреници                     | 14      | -                 | 11,596            |
| Побарувања за данок на добивка                |         | 3,060             | 5,026             |
| <b>Вкупно средства</b>                        |         | <b>15,218,938</b> | <b>14,625,547</b> |
|                                               |         | <b>15,238,039</b> | <b>14,645,390</b> |
| <b>Капитал</b>                                |         |                   |                   |
| Уплатен капитал                               | 15      | 10,300            | 10,300            |
| Фонд за сигурност                             |         | 14,768,533        | 13,943,672        |
| Нераспределена добивка за годината            |         | 42,250            | 70,194            |
|                                               |         | <b>14,821,083</b> | <b>14,024,166</b> |
| <b>Обврски</b>                                |         |                   |                   |
| <b>Краткорочни обврски</b>                    |         |                   |                   |
| Обврски за штети                              | 16      | 416,884           | 621,156           |
| Останати обврски                              | 17      | 72                | 68                |
| <b>Вкупно капитал и обврски</b>               |         | <b>416,956</b>    | <b>621,224</b>    |
|                                               |         | <b>15,238,039</b> | <b>14,645,390</b> |

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 23 февруари 2022 година и потпишани во негово име од:



Amir Shabani  
Директор



Драги Полевски  
Сметководител

## Извештај за промените во капиталот

|                                                            | Уплатен<br>капитал<br>000 мкд | Фонд за<br>сигурност<br>000 мкд | Нераспределена<br>добивка за<br>годината<br>000 мкд | Вкупно<br>000 мкд |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>На 01 јануари 2021</b>                                  | <b>10,300</b>                 | <b>13,943,672</b>               | <b>70,194</b>                                       | <b>14,024,166</b> |
| Пресметана и наплатена<br>техничка премија                 | -                             | 757,749                         | -                                                   | 757,749           |
| Поврат на средства за<br>претходно платено<br>обештетување | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| Обештетување на штедачите<br>(Белешка 15)                  | -                             | (3,082)                         | -                                                   | (3,082)           |
| Пренос во фонд за сигурност<br>од обврски за обештетување  | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| Пренос во фонд за сигурност                                | -                             | 70,194                          | (70,194)                                            | -                 |
| <b>Трансакции со основачот</b>                             | <b>10,300</b>                 | <b>14,768,533</b>               | <b>-</b>                                            | <b>14,778,833</b> |
| Добивка за годината                                        | -                             | -                               | 42,250                                              | 42,250            |
| Останата сеопфатна добивка                                 | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                        | <b>-</b>                                            | <b>-</b>          |
| <b>На 31 декември 2021</b>                                 | <b>10,300</b>                 | <b>14,768,533</b>               | <b>42,250</b>                                       | <b>14,821,083</b> |
| <b>На 01 јануари 2020</b>                                  | <b>10,300</b>                 | <b>17,283,727</b>               | <b>117,593</b>                                      | <b>17,411,620</b> |
| Пресметана и наплатена<br>техничка премија                 | -                             | 719,884                         | -                                                   | 719,884           |
| Поврат на средства за<br>претходно платено<br>обештетување | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| Обештетување на штедачите<br>(Белешка 15)                  | -                             | (4,177,532)                     | -                                                   | (4,177,532)       |
| Пренос во фонд за сигурност<br>од обврски за обештетување  | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| Пренос во фонд за сигурност                                | -                             | 117,593                         | (117,593)                                           | -                 |
| <b>Трансакции со основачот</b>                             | <b>10,300</b>                 | <b>13,943,672</b>               | <b>-</b>                                            | <b>13,953,972</b> |
| Добивка за годината                                        | -                             | -                               | 70,194                                              | 70,194            |
| Останата сеопфатна добивка                                 | -                             | -                               | -                                                   | -                 |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                        | <b>-</b>                                            | <b>-</b>          |
| <b>На 31 декември 2020</b>                                 | <b>10,300</b>                 | <b>13,943,672</b>               | <b>70,194</b>                                       | <b>14,024,166</b> |

## Извештај за паричните текови

|                                                                         | Белешка   | Во 000 денари                                            |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |           | Година што завршува на<br>31 декември<br>2021<br>000 мкд | 31 декември<br>2020<br>000 мкд |
| <b>Оперативни активности</b>                                            |           |                                                          |                                |
| Добивка пред оданочување                                                |           | 46,971                                                   | 78,015                         |
| Корекција за:                                                           |           |                                                          |                                |
| Депрецијација и амортизација                                            | 10, 11    | 938                                                      | 1,289                          |
| Приходи од камата                                                       | 6         | (62,679)                                                 | (95,509)                       |
|                                                                         |           | (14,770)                                                 | (16,205)                       |
| <i>Промени во оперативните средства и обврски</i>                       |           |                                                          |                                |
| Наплатени премии за осигурување                                         |           | 769,338                                                  | 707,027                        |
| Поврат на средства за претходно платено<br>обесштетување                |           |                                                          |                                |
| Платено обесштетување во тековната година                               |           | (207,353)                                                | (3,555,092)                    |
| Останати средства                                                       |           | -                                                        | (9)                            |
| Останати обврски                                                        |           | 4                                                        | (29)                           |
|                                                                         |           | 547,219                                                  | (2,864,308)                    |
| Прилив по камати                                                        |           | 62,686                                                   | 95,502                         |
| Платен данок од добивка                                                 |           | (2,756)                                                  | (4,111)                        |
| <b>Нето паричен тек (употребен во) / од оперативни<br/>активности</b>   |           | <b>607,149</b>                                           | <b>(2,772,917)</b>             |
| <b>Инвестициони активности</b>                                          |           |                                                          |                                |
| Набавка на недвижности и опрема                                         | 10        | (195)                                                    | -                              |
| Купување на државни записи                                              |           | (14,833,215)                                             | (16,173,324)                   |
| Приливи од продажби / доспевање на државни<br>записи                    |           | 14,032,940                                               | 19,410,701                     |
| <b>Нето паричен тек од / (употребен во)<br/>инвестициони активности</b> |           | <b>(800,470)</b>                                         | <b>3,237,377</b>               |
| <b>Нето промена на паричните средства и парични<br/>еквиваленти</b>     |           | <b>(193,321)</b>                                         | <b>464,460</b>                 |
| Парични средства и парични еквиваленти на<br>почетокот                  | 13        | 678,377                                                  | 213,917                        |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на<br/>крајот</b>             | <b>13</b> | <b>485,056</b>                                           | <b>678,377</b>                 |



## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015, 27/2016 и 83/2018). Врз основа на Одлука бр. 02-176/1 донесена на ден 26 јуни 2014 година од страна на Управниот одбор на Фондот, во Статутот на Фондот за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 46/01, 68/02, 31/03, 69/03, 69/03, 69/12, 102/14 и 54/15) во насловот зборот „Скопје“ се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2021 година изнесува 13 лица (2020: 10 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Македонија, сертификати за депозит, депозити врзани за паричните картички издадени од банки, филијали на странки банки основани во Република Македонија, и девизни приливи на физички лица во банките во Република Македонија. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечната на решението на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ ја претставува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечната на решението за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му претходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

## Општи информации (продолжува)

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од конечноста на решението на Гувернерот на НБРСМ. Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

Согласно последниот случај на настанување на ризичен настан во банкарскиот систем на Република Северна Македонија, од 12 август 2020 година, кога Гувернерот на НБРСМ донесе решение за укинување на дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје, беше пресметано вкупно побарување во износ од 4.178.537 илјади денари од кои 4.177.253 илјади денари претставуваат пресметано обесштетување кон депонентите на „Еуростандард банка АД Скопје“, како и износ од 1.284 илјади денари кој претставува заостаната премија за осигурување на депозити. Дополнително, со Одлука на Управен одбор бр.02-389 од 19.07.2021 година, а по Барање на НБРСМ, беше коригиран конечниот список со дополнителни 4 депоненти, со вкупен износ од 2.354 илјади денари, по што побарувањето на Фондот кон „Еуростандард банка АД Скопје“ изнесува 4.180.891 илјади денари.

Дополнително, на 25 мај 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) донесе Одлука со која се укина член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

Со оваа Одлука на Уставниот суд, Фондот за осигурување на депозити го загуби правото на приоритетна наплата на своето побарување од стечајната маса на банката или штедилницата за која е отворена стечајна или ликвидациона постапка.



**Општи информации (продолжува)**

Во продолжение на овој процес, на 7 јули 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седницата одржана на 7 јули 2021 година, донесе Решение за отфрлање на иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) бидејќи по истата веќе било постапено, како и Решение да не се поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на членот 17 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2001, 68/2002, 31/2003 и 69/2003) и Одлуки за измени и дополнувања на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, број 02-312/1-2011 од 22.12.2011 година, број 02-176/1 од 26.06.2014 година и бр.02-94/1 од 10.02.2015 година.

Со ова Решение на Уставниот суд, на Фондот за осигурување на депозити не може да му се негира својство на доверител, туку неспорно е дека Фондот е во својство еднакво со другите доверители во стечајната или ликвидационата постапка на банка или штедилница.

До 31.12.2021 година, Фондот за осигурување на депозити не оствари никаква наплата на своето побарување кон „Еуростандард банка“ во стечај.

**2. Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

**2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| 1 ЕУР | 31 декември 2021 | 31 декември 2020 |
|-------|------------------|------------------|
|       | 61.6270          | 61.6940          |

**2.3 Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

**2.4 Приходи и расходи по камати**

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

**2.5 Расходи од надомести и провизии**

Расходите од надомести и провизии се признаваат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.



## 2.6 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од побарувања од осигуреници, останати побарувања и парични средства и паричните еквиваленти.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

## Финансиски средства (продолжува)

## Иницијално признавање и депризнавање

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

## Последователно мерење

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на вложувањата кои се расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

**Финансиски средства (продолжува)**

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

**2.7 Оштетување на финансиските средства**

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

**2.8 Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Градежни објекти | 40 години     |
| Компјутери       | 4 години      |
| Мебел и опрема   | 4 до 5 години |
| Возила           | 4 години      |

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.



**Недвижност и опрема (продолжува)**

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со нето сметководствената вредност. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

**2.9 Нематеријални средства**

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на пропорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

**2.10 Оштетување на нефинансиски средства**

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

**2.11 Парични средства и парични еквиваленти**

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка и во домашни банки.

**2.12 Премија за осигурување на депозитите**

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

### 2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка

Уплатен капитал

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

Нераспределена добивка

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

### 2.14 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

### 2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

### 2.16 Надомести за вработените и плати

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавачи во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

## 2.17 Данок на добивка

Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датуми.

## 2.18 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

## 2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

## 2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се обелоденуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.



### 3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

#### 3.1 Ризик при управување со капитал

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет.

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

#### 3.2 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

|                                                         | (000 мкд)         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Класи на финансиски средства – сметководствена вредност | 2021              | 2020              |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање           | 14,730,822        | 13,930,548        |
| Парични средства и парични еквиваленти                  | 485,056           | 678,377           |
| Побарувања од осигуреници                               | -                 | 11,596            |
|                                                         | <b>15,215,878</b> | <b>14,620,521</b> |

**3.3 Пазарен ризик**

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

**Валутен ризик**

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

**Каматен ризик**

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Фондот нема каматносни побарувања и обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

**3.4 Ризик од ликвидност**

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

|                  | Тековни                     |                            | Не тековни                |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|                  | 1 до 12 месеци<br>(000 мкд) | 1 до 5 години<br>(000 мкд) | Над 5 години<br>(000 мкд) |  |
| 31 декември 2021 |                             |                            |                           |  |
| Обврски за штети | 416,884                     | -                          | -                         |  |
| Останати обврски | 72                          | -                          | -                         |  |
|                  | <b>416,956</b>              | -                          | -                         |  |
| 31 декември 2020 |                             |                            |                           |  |
| Обврски за штети | 621,156                     | -                          | -                         |  |
| Останати обврски | 68                          | -                          | -                         |  |
|                  | <b>621,224</b>              | -                          | -                         |  |

### 3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.5.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.5.2 Финансиски средства и обврски кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

|                                               | Евидентирана вредност |                   | Објективна вредност |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                               | 2021                  | 2020              | 2021                | (000 мкд)<br>2020 |
| <b>Финансиски средства</b>                    |                       |                   |                     |                   |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 14,730,822            | 13,930,548        | 14,730,822          | 13,930,549        |
| Парични средства и парични еквиваленти        | 485,056               | 678,377           | 485,056             | 678,377           |
| Побарувања од осигуреници                     | -                     | 11,596            | -                   | 11,596            |
| Останати побарувања                           | -                     | -                 | -                   | -                 |
|                                               | <b>15,215,878</b>     | <b>14,620,521</b> | <b>15,215,878</b>   | <b>14,620,521</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>                     |                       |                   |                     |                   |
| Обврски за штети                              | 416,884               | 621,156           | 416,884             | 621,156           |
| Останати обврски                              | 72                    | 68                | 72                  | 68                |
|                                               | <b>416,956</b>        | <b>621,224</b>    | <b>416,956</b>      | <b>621,224</b>    |

#### Вложувања во хартии од вредност

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### Парични средства и еквиваленти

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

#### Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниот износ на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековиот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

##### *Обезвреднување кај нефинансиските средства*

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

##### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниот вредности на овие средства се анализирани во Белешка 10 и 11. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

##### *Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање*

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за вложување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

#### 4.1. Значајни сметководствени проценки и влијанието на COVID-19 пандемијата

Како резултат на COVID-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, Фондот дополнително ја анализираше соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2021 година и нивното влијание на финансиската позиција, паричните текови и резултатите од работењето.

##### *Обезвреднување и мерење на објективна вредност на финансиски средства*

Нема значајни промени на финансискиот пазар во текот на 2021 година кои би предизвикале промени во мерењето на финансиските средства како и преоценка на соодветноста на објективната вредност и проценка на евентуално обезвреднување на вложувањата пред се поради нивниот краток рок на доспевање поради што не се евидентирани исправки на вредност поради обезвреднување на финансиските средства како резултат на COVID-19 пандемијата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Финансиски средства и обврски по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2021

### Средства според Извештајот за финансиската состојба

(000 мкд)

|                                        | Хартии од вредност до доспевање | Кредити и побарувања | Вкупно            |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Државни записи                         | 14,730,822                      | -                    | 14,730,822        |
| Побарувања од осигуреници              | -                               | -                    | -                 |
| Останати побарувања                    | -                               | -                    | -                 |
| Парични средства и парични еквиваленти | -                               | 485,056              | 485,056           |
| <b>Вкупно</b>                          | <b>14,730,822</b>               | <b>485,056</b>       | <b>15,215,878</b> |

### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

|                  | Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Вкупно         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Обврски за штети | 416,884                                                      | 416,884        |
| Останати обврски | 72                                                           | 72             |
| <b>Вкупно</b>    | <b>416,956</b>                                               | <b>416,956</b> |

31 декември 2020

### Средства според Извештајот за финансиската состојба

|                                        | Хартии од вредност до доспевање | Кредити и побарувања | Вкупно            |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Државни записи                         | 13,930,548                      | -                    | 13,930,548        |
| Побарувања од осигуреници              | -                               | 11,596               | 11,596            |
| Останати побарувања                    | -                               | -                    | -                 |
| Парични средства и парични еквиваленти | -                               | 678,377              | 678,377           |
| <b>Вкупно</b>                          | <b>13,930,548</b>               | <b>689,973</b>       | <b>14,620,521</b> |

### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

|                  | Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Вкупно         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Обврски за штети | 621,156                                                      | 621,156        |
| Останати обврски | 68                                                           | 68             |
| <b>Вкупно</b>    | <b>621,224</b>                                               | <b>621,224</b> |



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Приходи од камата

|                                                  | 2021          | (000 мкд)<br>2020 |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Државни записи (Белешка 12)                      | 62,641        | 95,485            |
| Казнена камата по основ на премии за осигурување | 38            | 24                |
| Останати приходи                                 | -             | 13                |
|                                                  | <b>62,679</b> | <b>95,522</b>     |

## 7 Трошоци за вработените

|                                           | 2021          | (000 мкд)<br>2020 |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Нето плати                                | 7,183         | 6,680             |
| Персонален данок и задолжителни придонеси | 3,735         | 3,467             |
| Надомест за закупнина на стан             | -             | 215               |
| Јубилејни награди                         | 190           | 31                |
| Отпремнина                                | 105           | 209               |
| Регрес за годишен одмор                   | 192           | -                 |
|                                           | <b>11,405</b> | <b>10,602</b>     |

Во текот на 2021 година, согласно колективниот договор на вработените во Фондот за осигурување на депозити им беше исплатена плата за работна успешност.

## 8 Останати оперативни расходи

|                                             | 2021         | (000 мкд)<br>2020 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Провизии и надомести                        | 71           | 64                |
| Надомести на членови на УО                  | 693          | 682               |
| Трошоци за комуналии                        | 372          | 326               |
| Трошоци за службени патувања                | 50           | 22                |
| Трошоци за професионални услуги и членарини | 617          | 661               |
| Телекомуникациски трошоци                   | 162          | 162               |
| Административни и маркетинг услуги          | 179          | 117               |
| Трошоци за возило                           | 117          | 177               |
| Премии за осигурување                       | 45           | 48                |
| Трошоци за одржување                        | 201          | 181               |
| Обезвреднување на вложувања                 | 529          | 236               |
| Загуба од продажба на финансиски имот       | -            | 2,809             |
| Услуги од физички лица                      | 109          | 4                 |
| Останато                                    | 220          | 127               |
|                                             | <b>3,365</b> | <b>5,616</b>      |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 9 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2021 и 2020 година е како што следи:

|                                                         | 2021          | (000 мкд)<br>2020 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Добивка пред оданочување                                |               |                   |
| Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година | 46,971        | 78,015            |
| <b>Даночна основа</b>                                   | <b>241</b>    | <b>194</b>        |
| Намалување на даночна основа                            | <b>47,212</b> | <b>78,209</b>     |
| <b>Даночна основа по намалувањето</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>          |
| Даночна стапка                                          | <b>47,212</b> | <b>78,209</b>     |
| <b>Данок на добивка</b>                                 | <b>10%</b>    | <b>10%</b>        |
| Ефективна даночна стапка                                | <b>4,721</b>  | <b>7,821</b>      |
|                                                         | <b>10.05%</b> | <b>10.02%</b>     |

## 10 Недвижности и опрема

|                                   | Градежни<br>Објекти | Компјутери   | Возила       | Мебел и<br>опрема | Вкупно        |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| На 01 јануари 2020 година         |                     |              |              |                   | (000 мкд)     |
| Набавки во текот на годината      | 32,350              | 2,536        | 1,814        | 3,262             | 39,962        |
| Расходување                       | -                   | -            | -            | -                 | -             |
| <b>На 31 декември 2020</b>        | <b>32,350</b>       | <b>(658)</b> | <b>-</b>     | <b>(20)</b>       | <b>(678)</b>  |
| На 01 јануари 2021 година         |                     |              |              |                   |               |
| Набавки во текот на годината      | 32,350              | 1,878        | 1,814        | 3,242             | 39,284        |
| Расходување                       | -                   | 119          | -            | 76                | 195           |
| <b>На 31 декември 2021</b>        | <b>32,350</b>       | <b>(625)</b> | <b>-</b>     | <b>(111)</b>      | <b>(736)</b>  |
| <b>Акумулирана депрецијација</b>  |                     |              |              |                   |               |
| На 01 јануари 2020 година         | 12,088              | 2,089        | 1,700        | 3,164             | 19,041        |
| Депрецијација за годината         | 809                 | 125          | 114          | 30                | 1,078         |
| Расходување                       | -                   | (658)        | -            | (20)              | (679)         |
| <b>На 31 декември 2020</b>        | <b>12,897</b>       | <b>1,556</b> | <b>1,814</b> | <b>3,174</b>      | <b>19,441</b> |
| На 01 јануари 2021 година         |                     |              |              |                   |               |
| Депрецијација за годината         | 12,897              | 1,556        | 1,814        | 3,174             | 19,441        |
| Расходување                       | 808                 | 107          | -            | 22                | 938           |
| <b>На 31 декември 2021</b>        | <b>-</b>            | <b>(625)</b> | <b>-</b>     | <b>(111)</b>      | <b>(736)</b>  |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> |                     |              |              |                   |               |
| На 01 јануари 2020                | 20,262              | 447          | 114          | 98                | 20,921        |
| <b>На 31 декември 2020</b>        | <b>19,453</b>       | <b>322</b>   | <b>-</b>     | <b>68</b>         | <b>19,843</b> |
| <b>На 31 декември 2021</b>        | <b>18,645</b>       | <b>334</b>   | <b>-</b>     | <b>122</b>        | <b>19,101</b> |

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 11 Нематеријални средства

|                            | (000 мкд) |
|----------------------------|-----------|
| На 01 јануари 2020 година  | Софтвер   |
| На 31 декември 2020        | 923       |
| На 01 јануари 2021 година  | 923       |
| На 31 декември 2021        | 923       |
| Акумулирана амортизација   |           |
| На 01 јануари 2020 година  |           |
| Амортизација за годината   | 711       |
| На 31 декември 2020        | 212       |
| На 01 јануари 2021 година  | 923       |
| Амортизација за годината   | 923       |
| На 31 декември 2020        | -         |
| Нето евидентирана вредност | 923       |
| На 01 јануари 2020         |           |
| На 31 декември 2020        | 212       |
| На 31 декември 2021        | -         |
|                            | -         |

### 12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

|                  | 2021              | (000 мкд)<br>2020 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| - Државни записи | 14,730,822        | 13,930,548        |
|                  | <b>14,730,822</b> | <b>13,930,548</b> |

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.40% до 0.70% годишно (2020: 0.40% до 0.60% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2021 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 62,641 илјади Денари (2020: 95,485 илјади Денари) (Белешка 6).

### 13 Парични средства и парични еквиваленти

|                                  | 2021           | (000 мкд)<br>2020 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Тековна сметка во НБРСМ          |                |                   |
| Тековни сметки кај домашни банки | 68,572         | 54,848            |
| Парични средства во благајна     | 416,463        | 623,514           |
|                                  | 21             | 15                |
|                                  | <b>485,056</b> | <b>678,377</b>    |

Тековни сметки кај домашни банки со состојба на 31 декември 2021 година во износ од 414,485 илјади денари се однесуваат на наменски средства префрлени од страна на Фондот за обештетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај (види Белешка 16). За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата. Тековните сметки кај домашни банки не заработуваат камата (2020: 0.00% на годишно ниво).



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 14 Побарувања од осигуреници

|                           | 2021 | (000 мкд)<br>2020 |
|---------------------------|------|-------------------|
| Побарувања од осигуреници | -    | 11,596            |
|                           | -    | <b>11,596</b>     |

Побарувања од осигуреници за 2020 година се однесува на ненаплатена премија од НЛБ Банка за месец декември 2020 година.

#### 15 Капитал

##### Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2021 година изнесува 10,300 илјади денари (2020: 10,300 илјади денари).

##### Фонд за сигурност

На 31 декември 2021 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 4.80% (2020: 4.9477%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

На 12.08.2020 година, согласно одлука бр.15-20139 на Гувернерот на Народна Банка на Република Северна Македонија се укина дозволата за основање и работење на Еуростандард Банка АД, Скопје со што се утврдија услови за отворање на стечајна постапка. Врз основа на оваа одлука, на истиот датум Фондот донесе одлука за престанок на членство на Еуростандард Банка АД, Скопје во Фондот како и одлука да се пристапи кон обесштетување на депонентите согласно законската регулатива и интерните акти на Фондот. Во текот на 2021 година, од Фондот за сигурност е исплатен вкупен износ за обесштетување на штедачите од 3,082 илјади денари (2020: 4,177,532 илјади денари), од кои 3,011 илјади денари се однесуваат на исплатено обесштетување на штедачите од Еуростандард банка АД Скопје (2020: 4,177,523 илјади денари), додека 71 илјади денари (2020: 9 илјади денари), се однесуваат на обесштетување на штедачите од Македонска Банка Скопје - во ликвидација. Во текот на 2020 година 4,176,597 илјади денари беше префрлен на четири банки-исплатувачи на осигурените депозити.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 16 Обврски за штети

|                  | 2021           | 2020           |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | (000 мкд)      |                |
| Обврски за штети | 416,884        | 621,156        |
|                  | <b>416,884</b> | <b>621,156</b> |

Обврските за штети во износ од 416,884 илјади денари заклучно со 31 декември 2021 година се однесуваат на обврски за обештетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај (2020: 621,156 илјади денари) за кои, во најголем дел, се префрлени средства на наменски сметки во четири банки – исплатувачи (види Белешка 15 и Белешка 13). Мал дел од обврските во износ од 462 илјади денари (2020: 462 илјади денари) ќе бидат обештетени директно од страна на Фондот.

## 17 Останати обврски

|                        | 2021      | 2020      |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | (000 мкд) |           |
| Обврски кон добавувачи | 72        | 66        |
| Обврски кон вработени  | -         | 2         |
|                        | <b>72</b> | <b>68</b> |

## 18 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2020: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година:

|                                                                                                 | 2021       | 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                 | (000 мкд)  |            |
| Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање издадени од Министерство за финансии (Белешка 12) | 14,730,822 | 13,930,548 |
| Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13)                                                            | 68,572     | 54,848     |
| Приходи од камати од државни записи издадени до Министерство за финансии (Белешка 6)            | 62,641     | 95,485     |
| Расходи по провизии и надомести од тековната сметка во НБРСМ                                    | 22         | 24         |

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

|                                     | 2021         | 2020         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     | (000 мкд)    |              |
| Надомести за органите на управување | 1,344        | 1,262        |
|                                     | <b>1,344</b> | <b>1,262</b> |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 19 Неизвесни преземени обврски

### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои би можеле да се појават во иднина.

### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Фондот на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### *Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

## 20 Настани по датумот на известување

На 24 февруари 2022 година, Руската федерација започна воена инвазија врз Украина поради што Европа и преостанатиот свет беше погоден од новата воена ситуација. Светската економска криза која настана поради пандемијата на заразната болест COVID-19, има потенцијал за продлабочување поради неодамнешните случувања на светската политичка сцена со воената инвазија на Русија кон Украина и санкциите кои светските лидери го воведуваат кон Русија.

Како дел од санкциите кои се воведуваат, Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI) каде нашата институција е полноправна членка на 17 март 2022 година го замрзна членството на Рускиот фонд на осигурување на депозити и ги исклучи нивните претставници од управниот одбор, како и од работните групи.

Со мерките кои се преземаат во светот и Европа, се ограничуваат движењето на населението и трговијата. Овие ограничувања се очекува да имаат значајно влијание врз одредени сектори во економијата. Раководството на Фондот се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата. На датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, Раководството на Фондот оценува дека работењето и финансиската состојба на Фондот се материјално непроменети како резултат на кризата. Фондот во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните влијанија предизвикани од воените случувања и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија. Раководството на Фондот смета дека воената ситуација е некорективен настан по периодот на известување.

Освен настаните прикажани погоре, по денот на составување на овие финансиски извештаи на Фондот, не се случиле други значајни настани кои треба да бидат обелоденети.



## Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година

ЕМБС: 05147948

Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

| Ознака за<br>АОП | Опис                                                    | Претходна<br>година | Бруто за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за тековна<br>година | Нето за<br>тековна<br>година |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>         | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(002+003)       | 12,00               |                               |                                                     |                              |
| <b>3</b>         | -- Останати нематеријални средства                      | 12,00               |                               |                                                     |                              |
| <b>4</b>         | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(005+008+009+010+011+012) | 19.843.119,00       |                               |                                                     | 19.100.763,00                |
| <b>5</b>         | -- Недвижности (006+007)                                | 19.453.163,00       |                               |                                                     | 18.644.411,00                |
| <b>7</b>         | -- Градежни објекти                                     | 19.453.163,00       |                               |                                                     | 18.644.411,00                |
| <b>8</b>         | -- Постројки и опрема                                   | 389.956,00          |                               |                                                     | 456.352,00                   |
|                  |                                                         |                     |                               |                                                     |                              |



|           |                                                                            |                   |  |  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>13</b> | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)                                           | 13.930.548.363,00 |  |  | 14.730.822.442,00 |
| <b>21</b> | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)                         | 13.930.548.363,00 |  |  | 14.730.822.442,00 |
| <b>22</b> | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)                           | 13.930.548.363,00 |  |  | 14.730.822.442,00 |
| <b>23</b> | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)  | 13.930.548.363,00 |  |  | 14.730.822.442,00 |
| <b>24</b> | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година       | 13.930.548.363,00 |  |  | 14.730.822.442,00 |
| <b>51</b> | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)                                              | 16.622.436,00     |  |  | 3.060.584,00      |
| <b>52</b> | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)          | 11.596.286,00     |  |  |                   |
| <b>53</b> | -- Побарувања од осигуреници                                               | 11.596.286,00     |  |  |                   |
| <b>57</b> | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)                               | 5.026.150,00      |  |  | 3.060.584,00      |
| <b>60</b> | -- Тековни даночни средства                                                | 5.026.150,00      |  |  | 3.060.584,00      |
| <b>62</b> | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                | 678.376.479,00    |  |  | 485.055.373,00    |
| <b>66</b> | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)   | 14.645.390.409,00 |  |  | 15.238.039.162,00 |
| <b>67</b> | -- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА                                      | 149.344.540,00    |  |  | 149.273.283,00    |
| <b>68</b> | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) | 14.024.166.288,00 |  |  | 14.821.083.182,00 |
| <b>69</b> | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                     | 10.299.958,00     |  |  | 10.299.958,00     |
| <b>74</b> | -- VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)                                          | 13.943.672.126,00 |  |  | 14.768.533.400,00 |
| <b>75</b> | -- Законски резерви                                                        | 13.943.672.126,00 |  |  | 14.768.533.400,00 |
| <b>81</b> | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД                            | 70.194.204,00     |  |  | 42.249.824,00     |

|            |                                                                                          |                   |  |  |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>99</b>  | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)                                                              | 621.224.121,00    |  |  | 416.955.980,00    |
| <b>100</b> | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)                          | 621.155.862,00    |  |  | 416.883.993,00    |
| <b>101</b> | -- Обврски спрема осигуреници                                                            | 621.155.862,00    |  |  | 416.883.993,00    |
| <b>105</b> | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)                                           | 68.259,00         |  |  | 71.987,00         |
| <b>108</b> | -- Обврски кон вработените                                                               | 2.564,00          |  |  |                   |
| <b>110</b> | -- Останати обврски                                                                      | 65.695,00         |  |  | 71.987,00         |
| <b>113</b> | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 14.645.390.409,00 |  |  | 15.238.039.162,00 |
| <b>114</b> | -- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА                                                       | 149.344.540,00    |  |  | 149.273.283,00    |

### Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис                                                   | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>201</b>    | -- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)          | 95.522.024,00    |                         |                                         | 62.678.928,00          |
| <b>211</b>    | -- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)              | 95.522.024,00    |                         |                                         | 62.678.928,00          |
| <b>219</b>    | -- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224) | 95.522.024,00    |                         |                                         | 62.678.928,00          |
| <b>220</b>    | -- Приходи од камати                                   | 95.508.957,00    |                         |                                         | 62.678.928,00          |
| <b>221</b>    | -- Приходи по основ на курсни разлики                  | 13.067,00        |                         |                                         |                        |

|            |                                                                                                                                                 |               |  |  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| <b>236</b> | -- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО<br>(237+245+255+258+261+280+298+301)                                                                                | 17.506.844,00 |  |  | 15.707.852,00 |
| <b>261</b> | -- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА<br>ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)                                                                                | 14.460.813,00 |  |  | 15.178.043,00 |
| <b>262</b> | -- Трошоци за стекнување на осигурувањето<br>(263+264+265+266)                                                                                  | 4.307,00      |  |  | 19.620,00     |
| <b>264</b> | -- Останати трошоци                                                                                                                             | 4.307,00      |  |  | 19.620,00     |
| <b>267</b> | -- Административни трошоци<br>(268+269+275+276)                                                                                                 | 14.456.506,00 |  |  | 15.158.423,00 |
| <b>268</b> | -- Амортизација и вредносно усогласување<br>(обезвреднување) на материјалните и<br>нематеријалните средства кои служат за<br>вршење на дејноста | 1.289.114,00  |  |  | 938.133,00    |
| <b>269</b> | -- Трошоци за вработените<br>(270+271+272+273+274)                                                                                              | 10.601.572,00 |  |  | 11.404.582,00 |
| <b>270</b> | -- Плати и надоместоци                                                                                                                          | 6.679.976,00  |  |  | 7.183.153,00  |
| <b>271</b> | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци<br>на плата                                                                                         | 626.109,00    |  |  | 678.068,00    |
| <b>272</b> | -- Придонеси од задолжително социјално<br>осигурување                                                                                           | 2.841.243,00  |  |  | 3.057.154,00  |
| <b>274</b> | -- Останати трошоци за вработените                                                                                                              | 454.244,00    |  |  | 486.207,00    |
| <b>275</b> | -- Трошоци за услуги на физички лица кои не<br>вршат дејност со сите давачки                                                                    | 4.444,00      |  |  | 109.090,00    |
| <b>276</b> | -- Останати административни трошоци<br>(277+278+279)                                                                                            | 2.561.376,00  |  |  | 2.706.618,00  |
| <b>277</b> | -- Трошоци за услуги                                                                                                                            | 820.812,00    |  |  | 751.702,00    |
| <b>278</b> | -- Материјални трошоци                                                                                                                          | 493.459,00    |  |  | 630.092,00    |
| <b>279</b> | -- Трошоци за резервирања и останати трошоци                                                                                                    | 1.247.105,00  |  |  | 1.324.824,00  |



|            |                                                                                                            |               |  |  |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
|            | од работењето                                                                                              |               |  |  |               |
| <b>280</b> | -- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)                                                                      | 3.046.031,00  |  |  | 529.809,00    |
| <b>287</b> | -- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)                                                 | 3.046.031,00  |  |  | 529.809,00    |
| <b>288</b> | -- Расходи за камати                                                                                       | 709,00        |  |  | 1.012,00      |
| <b>289</b> | -- Расходи за курсни разлики                                                                               |               |  |  | 17,00         |
| <b>291</b> | -- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)                                | 2.809.697,00  |  |  |               |
| <b>292</b> | -- Финансиски вложувања расположиви за продажба                                                            | 2.809.697,00  |  |  |               |
| <b>295</b> | -- Останати расходи од вложувања (296+297)                                                                 | 235.625,00    |  |  | 528.780,00    |
| <b>297</b> | -- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања                                 | 235.625,00    |  |  | 528.780,00    |
| <b>306</b> | -- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)                                                       | 78.015.180,00 |  |  | 46.971.076,00 |
| <b>310</b> | -- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)                                                        | 78.015.180,00 |  |  | 46.971.076,00 |
| <b>312</b> | -- Данок на добивка                                                                                        | 7.820.976,00  |  |  | 4.721.252,00  |
| <b>315</b> | -- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)                                            | 70.194.204,00 |  |  | 42.249.824,00 |
| <b>317</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 11,00         |  |  | 11,00         |
| <b>318</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00         |  |  | 12,00         |
| <b>329</b> | -- Добивка за годината                                                                                     | 70.194.204,00 |  |  | 42.249.824,00 |
| <b>348</b> | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината                                                                    | 70.194.204,00 |  |  | 42.249.824,00 |

(329+346) или (346-330)

### Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис                                                                    | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 609           | - - Набавна вредност на софтвер со лиценца                              | 812.700,00       |                         |                                         | 812.700,00             |
| 611           | - - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца                      | 812.688,00       |                         |                                         | 812.700,00             |
| 612           | - - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)      | 12,00            |                         |                                         |                        |
| 625           | - - Набавна вредност на градежни објекти                                | 32.349.901,00    |                         |                                         | 32.349.901,00          |
| 627           | - - Акумулирана амортизација на градежни објекти                        | 12.896.738,00    |                         |                                         | 13.705.490,00          |
| 628           | - - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)             | 19.453.163,00    |                         |                                         | 18.644.411,00          |
| 629           | - - Набавна вредност на постројки и опрема                              | 6.933.318,00     |                         |                                         | 6.393.277,00           |
| 630           | - - Акумулирана амортизација на постројки и опрема                      | 6.543.362,00     |                         |                                         | 5.936.925,00           |
| 632           | - - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008од БС)            | 389.956,00       |                         |                                         | 456.352,00             |
| 633           | - - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема         | 531.658,00       |                         |                                         | 531.658,00             |
| 635           | - - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема | 531.658,00       |                         |                                         | 531.658,00             |
| 637           | - - Набавна вредност на компјутерска опрема                             | 1.877.591,00     |                         |                                         | 1.372.311,00           |

|            |                                                                                       |                |  |  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>639</b> | - - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема                                   | 1.555.808,00   |  |  | 1.038.206,00   |
| <b>640</b> | - - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)                        | 312.783,00     |  |  | 334.105,00     |
| <b>671</b> | - - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)                    | 678.376.479,00 |  |  | 485.055.373,00 |
| <b>682</b> | - - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)                                  | 65.695,00      |  |  | 71.987,00      |
| <b>684</b> | - - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)          | 4.444,00       |  |  | 109.090,00     |
| <b>686</b> | - - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)                                | 56.568,00      |  |  | 66.755,00      |
| <b>687</b> | - - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)                           | 48.422,00      |  |  | 44.898,00      |
| <b>688</b> | - - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)             | 162.062,00     |  |  | 162.177,00     |
| <b>689</b> | - - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)                             | 181.184,00     |  |  | 200.850,00     |
| <b>690</b> | - - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ) | 63.586,00      |  |  | 76.999,00      |
| <b>691</b> | - - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)                                 | 313.297,00     |  |  | 219.643,00     |
| <b>693</b> | - - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)              | 53.396,00      |  |  | 96.578,00      |
| <b>694</b> | - - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)          | 325.906,00     |  |  | 371.818,00     |
| <b>696</b> | - - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)                               | 400,00         |  |  | 5.180,00       |
|            |                                                                                       |                |  |  |                |

|            |                                                                                                 |            |  |  |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
| <b>697</b> | - - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)                                      | 26.380,00  |  |  | 25.280,00  |
| <b>699</b> | - - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)                                         | 87.377,00  |  |  | 131.236,00 |
| <b>702</b> | - - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)                                    | 247.200,00 |  |  | 249.600,00 |
| <b>703</b> | - - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 22.056,00  |  |  | 49.974,00  |
| <b>704</b> | - - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)    | 682.213,00 |  |  | 693.325,00 |
| <b>705</b> | - - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)                                       | 18.824,00  |  |  | 45.140,00  |
| <b>707</b> | - - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)                                                  | 147.500,00 |  |  | 188.800,00 |
| <b>710</b> | - - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)                                       | 129.312,00 |  |  | 97.985,00  |
| <b>712</b> | - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                    | 11,00      |  |  | 13,00      |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис                            | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>2480</b>   | - 65.12 - Неживотно осигурување | 62.678.928,00          |                         |                                         |                  |



**Потпишано од:**

Dragi Polevski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за  
годината што завршува на 31 декември 2021 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА  
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  
ЗА 2021 ГОДИНА**

**Скопје, февруари 2022 година**

## Содржина

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РЕЗИМЕ.....                                                                                                                | 3  |
| I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА..... | 5  |
| II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2021 – 31.12.2021).....                                                        | 13 |
| III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА) .....      | 15 |
| IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА .....                                                                              | 20 |
| V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА .....                                                              | 23 |
| Органи на управување и раководење .....                                                                                    | 23 |
| Донесени акти.....                                                                                                         | 23 |
| Кадровска и техничка организација.....                                                                                     | 24 |
| Деловни процеси во фондот за осигурување на депозити.....                                                                  | 25 |
| Меѓународна соработка .....                                                                                                | 26 |
| Односи со јавност .....                                                                                                    | 26 |
| Останати активности на фондот за осигурување на депозити.....                                                              | 30 |



## РЕЗИМЕ

Втората година 2021, обележана со битката со заразната болест COVID 19, претставуваше година на постепено закрепнување од шокот кој во економијата и во здравството беше предизвикан во текот на 2020 година.

Закрепнувањето се забележува по макроекономските показатели за стопанството во Република Северна Македонија и тоа<sup>1</sup>: 1. стапката на раст на бруто - домашниот производ за 2021 година во Северна Македонија е позитивна и изнесува 4,1% (за 2020 година беше негативна и изнесуваше -6,1%); 2. стапката на инфлација забележува пораст во 2021 година и изнесува 3,0% (за 2020 година изнесуваше 1,2%); 3. стапката на невработеност во 2021 година изнесува 15,8% (за 2020 година изнесуваше 16,4%), додека стапката на вработеност за 2021 година изнесува 47,3% (за 2020 година изнесуваше 47,2%); 4. просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во ноември 2021 година, изнесуваше 43.509 денари<sup>2</sup>.

Во текот на 2021 година продолжи исплатата на обесштетување на депонентите на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај, преку четири банки - исплатувачи. До 31.12.2021 година беа исплатени 88,99% (3,76 милијарди денари) од вкупно пресметаното обесштетување во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај и тоа на 12.424 депоненти.

Растот на депозитите на население од 7,1% за 2021 година (2020:4,19%). На 31.12.2021 година, износот на вкупните депозити на населението изнесуваше 316,67 милијарди денари<sup>3</sup>, од кои 49,2% се денарски депозити, а 50,8% се девизни депозити. Наплатата на премиите во 2021 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициското портфолио на Фондот во 2021 година бележи зголемување од 807,5 милиони денари односно зголемување од 5,8% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2020 година. На 31.12.2021 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 14.770 милиони денари според нивната номинална вредност односно 14.730 милиони денари сегашна вредност. Фондот во текот на 2021 година учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Фондот, преку online врска учествуваше на сите состаноци на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI) – вкупно 3. Како активен член на EFDI (Европски форум на осигурители на депозити), Фондот учествуваше и на редовното Годишно Собрание на EFDI кое исто така се одржа online.

<sup>1</sup> Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

<sup>2</sup> Извор: Државен завод за статистика

<sup>3</sup> Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,13 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2021 година

Фондот за осигурување на депозити учествуваше на прославата на Светскиот ден на штедење во организација и преку соработка со Македонската банкарска асоцијација која се одржа на 30.10.2021 година со физичко присуство на учесниците.

Директор/Drejtori


Amir Shabani

## I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозитите на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2021 година изнесуваше 316,67 милијарди денари<sup>4</sup>. Месечните движења на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија се прикажани во Графикон бр.1 или поединечно по месеци во Табела бр1. Годишниот раст на депозитите изнесува 7,10% од кои најголем удел има растот на депозитите од 2,12% во месец декември 2021 година.

Растот од 7,10% на годишно ниво е поголем од растот на депозитите на населението остварен во 2020 година (4,19%) што се должи на закрепнувањето од кризата, последица на пандемијата предизвикана од заразната болест COVID 19. Според анализите, утврдено е дека депозитите по видување во декември 2021 година имаат пораст од 18,7% споредено со истите во декември 2020 година, додека пак орочените депозити имаат пад од (-4,17%). Изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година учествуваат со 45,4% односно депозитите по видување учествуваат со 54,6%. Од аспект на валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 0,47%, а девизните депозити пораст од 14,4% споредено со декември 2020 година.

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

<sup>4</sup> Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,13 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2021 година

Табела 1. Месечни движења на вкупни депозити на население во 2021 година

(во илјади денари)


| Период         | Проекции за движење на вкупни депозити на население во РСМ согласно Финансискиот план за 2021 година | Проекции на месечен пораст на вкупни депозити на население во 2021 година (во проценти) | Вкупни депозити на население во РСМ во 2021 година | Месечен пораст во проценти |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 31.12.2020     | 299.294.607                                                                                          | %                                                                                       | 295.686.631                                        | %                          |
| 31.1.2021      | 298.097.429                                                                                          | -0,40                                                                                   | 296.122.887                                        | 0,15                       |
| 28.2.2021      | 300.780.306                                                                                          | 0,90                                                                                    | 299.961.877                                        | 1,30                       |
| 31.3.2021      | 300.930.696                                                                                          | 0,05                                                                                    | 300.706.003                                        | 0,25                       |
| 30.4.2021      | 302.736.280                                                                                          | 0,60                                                                                    | 301.169.505                                        | 0,15                       |
| 31.5.2021      | 303.644.489                                                                                          | 0,30                                                                                    | 302.361.953                                        | 0,40                       |
| 30.6.2021      | 306.073.645                                                                                          | 0,80                                                                                    | 303.174.255                                        | 0,27                       |
| 31.7.2021      | 307.604.013                                                                                          | 0,50                                                                                    | 304.236.475                                        | 0,35                       |
| 31.8.2021      | 308.834.429                                                                                          | 0,40                                                                                    | 306.964.382                                        | 0,90                       |
| 30.9.2021      | 310.378.601                                                                                          | 0,50                                                                                    | 308.302.103                                        | 0,44                       |
| 31.10.2021     | 310.999.359                                                                                          | 0,20                                                                                    | 308.409.608                                        | 0,03                       |
| 30.11.2021     | 312.865.355                                                                                          | 0,60                                                                                    | 310.099.368                                        | 0,55                       |
| 31.12.2021     | 317.558.335                                                                                          | 1,50                                                                                    | 316.667.657                                        | 2,12                       |
| Годишен пораст |                                                                                                      | 6,10                                                                                    |                                                    | 7,10                       |

Извор: Административни податоци на ФОД

Во текот на 2021 година, во месечниот раст на депозитите на население нема големи осцилации на месечно ниво, како што беше случајот во претходната година 2020 година, а кое беше предизвикано од почетокот на пандемијата и затворањето на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. Во месеците јануари и февруари 2021 година, месечниот раст на депозитите на населението изнесува 0,15% (декември 2020:јануари 2021) и 1,30% (јануари 2021:февруари 2021), во март 2021 година, месечниот раст изнесува 0,25% (февруари 2021:март 2021), а потоа во април 2021 е забележан раст од 0,15% (март 2021:април 2021). Во мај 2021, растот на депозитите изнесува 0,40% (април 2021:мај 2021), во јуни 0,27% (мај 2021:јуни 2021) и во јули 2021 0,35% (јуни 2021:јули 2021). Во август 2021 има раст од 0,90% (јули 2021:август 2021). Потоа, во септември 2021 има пораст од 0,44% (август 2021:септември 2021), во октомври 2021 мал раст од 0,03% (септември 2021:октомври 2021), ноември 2021 раст од 0,55% (октомври 2021:ноември 2021) и декември 2021 раст од 2,12% (ноември 2021:декември 2021).




Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Годишниот раст на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во последните три години е прикажан во Графикон бр.3.

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2019-2021




Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на депозитите на население од аспект на валутна структура покажува дека во јануари 2021 има пад на денарски од (-0,63%), но пораст на девизни депозит од 1,01%. Во февруари 2021 се забележува повисок раст на денарски депозити од 2,01% и мал раст на девизни депозити од 0,52%, во март 2021 има пад на растот на денарски депозити од (-0,10) и пораст на девизните од 0,63%, во април 2021 има пораст на денарските депозити од 0,10% и пораст на девизните депозити од 0,21%, во мај 2021 пораст на денарските депозити од 0,13% и пораст на девизните депозити од 0,68%, во јуни 2021 пад на денарските депозити од (-0,40%) и пораст на девизните депозити од 1%, во јули 2021 пораст на денарските депозити од 0,26 и пораст на девизните депозити од 0,45%, во август 2021 пораст на денарските депозити од 0,87 и пораст на девизните депозити од 0,92%, во септември 2021 има пад на денарски депозити од (-0,24) и пораст на девизните од 1,16%, во октомври 2021 има пад на денарски депозити од (-2,26) и пораст на девизните од 2,46%, во ноември 2021



има пад на денарски депозити од (-1,58) и пораст на девизните од 2,69%. Овој тримесечен тренд на пад на денарските депозити и раст на девизните депозити се должи на негативното влијание на шпекулативните информации во јавноста за забрзан раст на инфлацијата и девалвација на денарот, кога населението започна да ги претвора своите денарски депозити во девизни. Во декември 2021 има повисок раст на денарски депозити од 2,41% и раст на девизни депозити од 1,84%.

Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2021 година  
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година учествуваат со 49,2%, наспроти 50,8% учество на девизните депозити (највисоко учество во последните 3 години и тоа над 50%) во вкупните депозити на население (Графикон 5).

Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2021 година  
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 18,7%, додека орочените депозити имаат пад од (-4,18) во однос на 2020 година. (Графикон 6).


Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година изнесува 54,6%, а учеството на орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година изнесува 45,4%. На Графиконот бр.7 е прикажано учеството на депозитите по видување и орочените депозити во вкупните депозити на население во последните три години: 2019, 2020 и 2021 година.

Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2019, 2020 и 2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Нивото на обесштетување согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити изнесува 30.000 евра во денарска противвредност по депонент по банка или штедилница. Во Прилог бр.1 од овој извештај се прикажани кварталните движења на вкупните депозити на население класифицирани според законскиот праг на обесштетување од 1,85 милиони денари или 30.000 евра во денарска противвредност. Анализата на депозитите на население согласно покажува дека учеството на **осигурените депозитите** на население во вкупните депозити на население е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 72,51%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 70,76%. Учеството на депозитите на население **до 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 54,53%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 52,77%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во четвртиот квартал од 2021 година со 47,15 %, а најниско во вториот квартал од 2021 година во износ од 45,43 %. (Графикон 8).

Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност се анализираат и поединечно по банки и штедилници, па оттука учеството на депозитите на население **до 30.000 евра во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 54,27%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 52,53%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра во денарска противвредност во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во четвртиот квартал од 2021 година со 47,08%, а најниско во вториот квартал од 2021 година со 45,36% (Графикон 9).




Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во банки во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите до 30.000 евра во штедилници во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 78,3%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година со 75,39%. Учеството на депозитите над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во четвртиот квартал од 2021 со учество од 24,61%, а најниско во вториот квартал на 2021 година со 21,7% (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилници во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2021 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2021 година по основ на премија изнесуваат 754,7 милиони денари или 12,3 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2021 година  
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во декември, 2021 година изнесува 4,8 % и е над законскиот минимум од 4%. Во текот на 2021 година стапката на покриеност е највисока во јануари 2021 година со 4,95%, а најниска во декември 2021 со 4,80% Трендот на намалување на стапката на покриеност кој започна во 2020 година продолжи и во 2021 година поради намалување на вкупните парични средства на Фондот за осигурување на депозити кои беа потребни за исплата на обесштетувањето на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2021 година  
(во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД



## II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2021 – 31.12.2021)

На 31.12.2021 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 14.770 милиони денари според нивната номинална вредност односно 14.730 милиони денари сегашна вредност. На годишно ниво бележи зголемување од 807,5 милиони денари односно зголемување од 5,8% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2020 година. Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2021 година (14.670 милиони денари, номинална вредност), индексот изнесува 100,7% што укажува на правилно инвестирање на средствата на Фондот во однос на планираните записи во 2021 година каде индексот на планирани записи во однос на инвестирани записи е идентичен со минимално зголемување во однос на планираното од 0,7%. (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2021 година  
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Фондот учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2021 година тој сооднос изнесуваше 96,8%.

Инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови беше 0,4% и 0,5% на годишно ниво до вториот семестар на 2021 по што се зголеми на 0,7%. Вкупниот приход на Фондот по основ на камата од новите записи во 2021 година изнесуваше 30,4 илјади денари. Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесуваа 525 илјади денари.

Табела 2. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година  
(во денари)

| 2021/месеци | Нови државни записи (ДЗ) во периодот<br>јануари-декември 2021 (во номинален<br>износ) |                             |                |                         | Планирани државни записи (ДЗ) во периодот<br>јануари-декември 2021 (во номинален<br>износ) |                |                           | Разлика во<br>номинален<br>износ<br>4-6 | Индекс<br>4/6 | Камата за новите државни записи |                         |         | Провизија |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
|             | датум на<br>уплата                                                                    | датум на<br>достасувањ<br>е | нови ДЗ        | датум на<br>достасување | достасани ДЗ                                                                               | планирани ДЗ   | каматн<br>а стапка<br>(%) |                                         |               | камата до<br>достасување        | камата до<br>31.12.2021 |         |           |
| 1           | 2                                                                                     | 3                           | 4              |                         | 5                                                                                          | 6              | 7                         | 8                                       | 9             | 10                              | 11                      |         |           |
| јануари     |                                                                                       |                             | 600.000.000    |                         | 531.920.000                                                                                | 520.000.000    | 80.000.000                | 115,4%                                  |               | 2.416.800                       | 2.244.170               | 35.000  |           |
|             | 27.01.2021                                                                            | 26.01.2022                  | 600.000.000    |                         | 531.920.000                                                                                | 520.000.000    |                           |                                         | 0,40          | 2.416.800                       | 2.244.170               | 35.000  |           |
| февруари    |                                                                                       |                             | 760.000.000    |                         | 699.510.000                                                                                | 760.000.000    | 0                         | 100,00%                                 |               | 3.061.280                       | 2.724.872               | 35.000  |           |
|             | 10.02.2021                                                                            | 09.02.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| март        |                                                                                       |                             | 3.690.000.000  |                         | 3.584.800.000                                                                              | 3.650.000.000  | 40.000.000                | 101,10%                                 |               | 14.863.320                      | 12.171.093              | 70.000  |           |
|             | 03.03.2021                                                                            | 02.03.2022                  | 3.040.000.000  |                         | 2.974.800.000                                                                              | 3.040.000.000  | 0                         | 100,00%                                 | 0,40          | 12.245.120                      | 10.193.054              | 35.000  |           |
|             | 31.03.2021                                                                            | 30.03.2022                  | 650.000.000    |                         | 610.000.000                                                                                | 610.000.000    | 40.000.000                | 106,56%                                 | 0,40          | 2.618.200                       | 1.978.039               | 35.000  |           |
|             |                                                                                       |                             |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| април       |                                                                                       |                             | 1.230.000.000  |                         | 1.200.000.000                                                                              | 1.270.000.000  | -40.000.000               | 96,85%                                  |               | 4.954.440                       | 3.552.497               | 35.000  |           |
|             | 14.04.2021                                                                            | 13.04.2022                  | 1.230.000.000  |                         | 1.200.000.000                                                                              | 1.270.000.000  | -40.000.000               | 96,85%                                  | 0,40          | 4.954.440                       | 3.552.497               | 35.000  |           |
| мај         |                                                                                       |                             | 1.040.000.000  |                         | 970.000.000                                                                                | 1.030.000.000  | 10.000.000                | 100,97%                                 |               | 5.231.200                       | 3.348.542               | 35.000  |           |
|             | 12.05.2021                                                                            | 11.05.2022                  | 1.040.000.000  |                         | 970.000.000                                                                                | 1.030.000.000  |                           |                                         | 0,50          | 5.231.200                       | 3.348.542               | 35.000  |           |
|             |                                                                                       |                             |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| јуни        |                                                                                       |                             | 520.000.000    |                         | 456.780.000                                                                                | 520.000.000    | 0                         | 100,00%                                 | 0,50          | 2.615.600                       | 1.422.770               | 35.000  |           |
|             | 16.06.2021                                                                            | 15.06.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| јули        |                                                                                       |                             | 60.000.000     |                         | 0                                                                                          | 0              | 60.000.000                |                                         | 0,50          | 301.800                         | 140.952                 | 35.000  |           |
|             | 14.07.2021                                                                            | 13.07.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| август      |                                                                                       |                             | 60.000.000     |                         | 0                                                                                          | 0              |                           |                                         | 0,50          | 301.800                         | 123.540                 | 35.000  |           |
|             | 04.08.2021                                                                            | 03.08.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| септември   |                                                                                       |                             | 320.000.000    |                         | 249.480.000                                                                                | 310.000.000    | 10.000.000                | 103,23%                                 | 0,50          | 1.424.640                       | 473.405                 | 35.000  |           |
|             | 15.09.2021                                                                            | 03.08.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| октомври    |                                                                                       |                             | 2.280.000.000  |                         | 2.210.000.000                                                                              | 2.280.000.000  | 0                         | 100,00%                                 |               | 11.468.400                      | 2.187.221               | 70.000  |           |
|             | 13.10.2021                                                                            | 12.10.2022                  | 720.000.000    |                         | 660.000.000                                                                                | 720.000.000    | 0                         | 100,00%                                 | 0,50          | 3.621.600                       | 786.007                 | 35.000  |           |
|             | 27.10.2021                                                                            | 26.10.2022                  | 1.560.000.000  |                         | 1.550.000.000                                                                              | 1.560.000.000  | 0                         | 100,00%                                 | 0,50          | 7.846.800                       | 1.401.214               | 35.000  |           |
| ноември     |                                                                                       |                             | 2.170.000.000  |                         | 2.100.000.000                                                                              | 2.170.000.000  | 0                         | 100,00%                                 | 0,50          | 10.915.100                      | 1.319.408               | 35.000  |           |
|             | 17.11.2021                                                                            | 16.11.2022                  |                |                         |                                                                                            |                |                           |                                         |               |                                 |                         |         |           |
| декември    |                                                                                       |                             | 2.040.000.000  |                         | 1.960.000.000                                                                              | 2.030.000.000  | 10.000.000                | 100,49%                                 |               | 12.319.140                      | 736.897                 | 70.000  |           |
|             | 01.12.2021                                                                            | 30.11.2022                  | 1.010.000.000  |                         | 940.000.000                                                                                | 1.010.000.000  | 0                         | 100,00%                                 | 0,50          | 5.080.300                       | 418.706                 | 35.000  |           |
|             | 15.12.2022                                                                            | 14.12.2022                  | 1.030.000.000  |                         | 1.020.000.000                                                                              | 1.020.000.000  | 10.000.000                | 100,98%                                 | 0,70          | 7.238.840                       | 318.191                 | 35.000  |           |
| Вкупно:     |                                                                                       |                             | 14.770.000.000 |                         | 13.962.490.000                                                                             | 14.670.000.000 | 100.000.000               | 100,7%                                  |               | 69.873.520                      | 30.445.367              | 525.000 |           |

Извор: Административни податоци на Фондот



### III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2021 година, се случиле вкупно 12 ризични настани. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 31.12.2021 година се обесштетени вкупно 32.504 депоненти во вкупен износ од 5,13 милијарди денари што претставува 90,08% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 9,92% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,6 милијарди денари (Табела 3).

Во текот на 2021 година продолжи исплатата на обесштетување на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај, која започна на 15.09.2020 година, преку четирите банки исплатувачи: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје. Во табела број 4 е прикажана исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај од почетокот на исплатата на 15.09.2020 до 31.12.2021 година.

Анализата на исплатени износи на обесштетување согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од 98,12% на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари ( $\approx 20.000$  до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, 94,68% на депозити во износ од 600.001-1.200.000 ( $\approx 10.000$  до 20.000 евра), 89,57% на депозити во износ од 300.001-600.000 денари ( $\approx 5.000$  до 10.000 евра), 81,25% на депозити во износ од 100.001-300.000 денари ( $\approx 1.500$  до 5.000 евра), 72,05% на депозити во износ од 60.001-100.000 денари ( $\approx 1.000$  до 1.500 евра), 63,40% на депозити во износ од 30.001-60.000 денари ( $\approx 500$  до 1.000 евра), 47% на депозити во износ од 20.001-30.000 денари ( $\approx 320$  до 500 евра), 36,06% на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари ( $\approx 160$  до 320 евра), 17,93% на депозити во износ од 5.001-10.000 денари ( $\approx 80$  до 160 евра), 8,24% на депозити во износ од 1.001-5.000 денари ( $\approx 16$  до 80 евра), 2,21% на депозити во износ од 501-1.000 денари ( $\approx 8$  до 16 евра), 0,98% на депозити во износ од 101-500 денари ( $\approx 1,5$  до 8 евра) и 0,24% на депозити во износ од 1 – 100 денари ( $\approx 0,1$  до 1,5 евра). Колку се помали износите на депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено,

**69.598 неисплатени депоненти** припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари ( $\approx 0,1$  до 1,5 евро), 20.799 неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, 8.274 неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, 16.268 неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, 6.664 неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и 4.359 неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплатата преку банките исплатувачи, Фондот работи и на исплата на наследници на починати депоненти. Исто така, се врши поврат на средства на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Министерството за труд и социјална политика, а кој поврат се однесува на починати лица кои не биле навремено одјавени во нивните системи и бесправно им биле уплаќани средства на нивните трансакциски сметки во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. Во текот на 2021 година се обработени повеќе од 250 случаи на исплата преку Фондот.

Во 2021 година, Фондот за осигурување на депозити, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

На 25.05.2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) донесе Одлука со која се укина член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

Со оваа Одлука на Уставниот суд, Фондот за осигурување на депозити го загуби правото на приоритетна наплата на своето побарување од стечајната маса на банката или штедилницата за која е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

Во продолжение на овој процес, на 7 јули 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на



Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седницата одржана на 7 јули 2021 година , донесе Решение за отфрлање на иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) бидејќи по истата веќе било постапено, како и Решение да не се поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на членот 17 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2001, 68/2002, 31/2003 и 69/2003) и Одлуки за измени и дополнувања на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, број 02-312/1-2011 од 22.12.2011 година, број 02-176/1 од 26.06.2014 година и бр.02-94/1 од 10.02.2015 година.

Со ова Решение на Уставниот суд, на Фондот за осигурување на депозити не може да му се негира својство на доверител, туку неспорно е дека Фондот е во својство еднакво со другите доверители во стечајната или ликвидационата постапка на банка или штедилница.

До 31.12.2021 година, Фондот за осигурување на депозити не оствари никаква наплата на своето побарување кон „Еуростандард банка“ во стечај.

Табела 3. Преглед на обесштетување исплатено на депонентите на членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2021 година

| Ред. бр. | Име на банка /штедилница каде настанал ризичен настан | Датум на почеток на исплата на обесштетување | Пресметано обесштетување |               |           | Исплатено обесштетување |           |                                                                 | исплатено/пресметано                                                    |                                                                                      |    | На исплатено обесштетување |           |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-----------|
|          |                                                       |                                              | Вкупни депозити          | Износ         | Депоненти | Износ                   | Депоненти | Процент на пресметано обесштетување во однос на вкупни депозити | Процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување | Процент на исплатени депоненти во однос на вкупен број на депоненти за обесштетување | 10 | 11                         | Депоненти |
|          |                                                       |                                              |                          |               |           |                         |           |                                                                 |                                                                         |                                                                                      |    |                            |           |
| 1        | 2                                                     | 3                                            | 4                        | 5             | 6         | 7                       | 8         | 9                                                               | 10                                                                      | 11                                                                                   | 12 |                            |           |
| 1        | Експорт импортер банка а.д. Скопје                    | 29.03.2007                                   | 106.227.033              | 95.608.486    | 1.166     | 92.386.606              | 606       | 90,00                                                           | 96,63                                                                   | 51,97                                                                                |    | 3.221.880                  |           |
| 2        | Митлштедилница - Куманово                             | 10.07.2003                                   | 6.790.124                | 6.769.326     | 56        | 6.767.552               | 33        | 99,69                                                           | 99,97                                                                   | 58,93                                                                                |    | 1.774                      | 23        |
| 3        | Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје                         | 22.09.2010                                   | 11.927.740               | 11.771.613    | 60        | 11.630.312              | 39        | 98,69                                                           | 98,80                                                                   | 65,00                                                                                |    | 141.301                    | 21        |
| 4        | Алмако банка а.д. Скопје                              | 18.08.2000                                   | 2.850.307                | 1.784.964     | 721       | 381.205                 | 10        | 62,62                                                           | 21,36                                                                   | 1,39                                                                                 |    | 1.403.759                  | 711       |
| 5        | Македонска банка а.д. - Скопје                        | 04.12.2007                                   | 1.543.168.575            | 1.304.590.349 | 115.121   | 1.164.277.506           | 18.321    | 84,54                                                           | 89,24                                                                   | 15,91                                                                                |    | 140.312.842                | 96.800    |
| 6        | А.Д. Радобанк Скопје                                  | 25.08.2005                                   | 86.224.736               | 76.005.556    | 3.629     | 72.412.361              | 785       | 88,15                                                           | 95,27                                                                   | 21,63                                                                                |    | 3.593.175                  | 2.844     |
| 7        | Штедилница Киро Кучук - Велес                         | 15.09.2006                                   | 3.351.082                | 3.318.630     | 762       | 3.239.487               | 186       | 99,03                                                           | 97,62                                                                   | 24,41                                                                                |    | 79.143                     | 576       |
| 8        | Штедилница Ферштед Д.О.О. Скопје                      | 13.04.2010                                   | 6.218                    | 6.218         | 230       | 0                       | 0         | 100,00                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                 |    | 6.218                      | 230       |
| 9        | Еуро стандард банка АД, Скопје Центар                 | 15.09.2020                                   | 5.393.984.397            | 4.179.607.269 | 137.111   | 3.763.133.677           | 12.424    | 77,49                                                           | 90,04                                                                   | 9,06                                                                                 |    | 416.473.592                | 124.687   |
| 10       | Штедилница Уни-проком Скопје                          | 01.02.2000                                   | 7.881.535                | 5.118.309     | 144       | 4.919.528               | 79        | 64,94                                                           | 96,12                                                                   | 54,86                                                                                |    | 198.781                    | 65        |
| 11       | Штедилница Интерфакто д.о.о. - Скопје                 | 19.12.2012                                   | 17.832.485               | 17.832.485    | 62        | 17.824.557              | 21        | 100,00                                                          | 99,96                                                                   | 33,87                                                                                |    | 7.928                      | 41        |
|          | Вкупно                                                |                                              | 7.180.224.229            | 5.702.413.202 | 259.062   | 5.136.972.810           | 32.504    | 79,42                                                           | 90,08                                                                   | 12,55                                                                                |    | 565.440.391                | 226.558   |
|          | Вкупно во евра                                        |                                              | 116.511.014              | 92.531.085    |           | 83.355.880              |           |                                                                 |                                                                         |                                                                                      |    | 9.175.206                  |           |

Табела 4: Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од Еуростандард бака АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 31.12.2021 година

| Висина на обесштетување                                                                        |                        | Пресметано обесштетување                 |                           | Исплатено обесштетување                 |                                                                              |                             | Неисплатено обесштетување                 |                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Износ на депозити во денари до праг на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност | Вкупен број на Потврди | Вкупен износ на пресметано обесштетување | Број на исплатени Потврди | Вкупен износ на исплатено обесштетување | Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување | Број на неисплатени Потврди | Вкупен износ на неисплатено обесштетување | Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување |  |
| 1.850.890-99.999.999                                                                           | 0                      | 0                                        | 0                         | 0                                       | 0,00                                                                         | 0                           | 0                                         | 0,00                                                                           |  |
| 1.200.001-1.850.889                                                                            | 1.315                  | 2.233.723.760                            | 1.290                     | 2.191.718.695                           | 98,12                                                                        | 25                          | 42.005.065                                | 1,88                                                                           |  |
| 600.001-1.200.000                                                                              | 901                    | 754.296.107                              | 851                       | 714.165.025                             | 94,68                                                                        | 50                          | 40.131.082                                | 5,32                                                                           |  |
| 300.001-600.000                                                                                | 975                    | 409.167.485                              | 869                       | 366.505.254                             | 89,57                                                                        | 106                         | 42.662.231                                | 10,43                                                                          |  |
| 100.001-300.000                                                                                | 2.003                  | 346.976.579                              | 1.609                     | 281.903.053                             | 81,25                                                                        | 394                         | 65.073.526                                | 18,75                                                                          |  |
| 60.001-100.000                                                                                 | 1.453                  | 112.442.665                              | 1.022                     | 81.018.136                              | 72,05                                                                        | 431                         | 31.424.529                                | 27,95                                                                          |  |
| 30.001-60.000                                                                                  | 2.827                  | 117.495.918                              | 1.779                     | 74.494.212                              | 63,40                                                                        | 1.048                       | 43.001.706                                | 36,60                                                                          |  |
| 20.001-30.000                                                                                  | 1.675                  | 40.958.999                               | 784                       | 19.250.857                              | 47,00                                                                        | 891                         | 21.708.142                                | 53,00                                                                          |  |
| 10.001-20.000                                                                                  | 4.359                  | 60.302.108                               | 1.531                     | 21.743.988                              | 36,06                                                                        | 2.828                       | 38.558.120                                | 63,94                                                                          |  |
| 5.001-10.000                                                                                   | 6.664                  | 47.551.796                               | 1.146                     | 8.528.338                               | 17,93                                                                        | 5.518                       | 39.023.458                                | 82,07                                                                          |  |
| 1.001-5.000                                                                                    | 16.268                 | 43.966.780                               | 1.117                     | 3.622.002                               | 8,24                                                                         | 15.151                      | 40.344.778                                | 91,76                                                                          |  |
| 501-1.000                                                                                      | 8.274                  | 5.888.500                                | 168                       | 130.327                                 | 2,21                                                                         | 8.106                       | 5.758.173                                 | 97,79                                                                          |  |
| 101-500                                                                                        | 20.799                 | 5.070.719                                | 162                       | 49.492                                  | 0,98                                                                         | 20.637                      | 5.021.227                                 | 99,02                                                                          |  |
| 1-100                                                                                          | 69.598                 | 1.765.853                                | 96                        | 4.298                                   | 0,24                                                                         | 69.502                      | 1.761.555                                 | 99,76                                                                          |  |
| Вкупно:                                                                                        | 137.111                | 4.179.607.269                            | 12.424                    | 3.763.133.677                           | 90,04                                                                        | 124.687                     | 416.473.592                               | 9,96                                                                           |  |
| во евра                                                                                        |                        | 67.821.041                               |                           | 61.063.068                              |                                                                              |                             | 6.757.973                                 |                                                                                |  |

Извор: Административни податоци на Фондот

Извор: Административни податоци на Фондот

#### IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01 - 31.12.2021 година

Во текот на 2021 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените финансиски резултати:

Табела 5. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

| Опис             | (во денари) |
|------------------|-------------|
| Приходи          | 62.678.928  |
| Расходи          | 16.707.852  |
| Бруто добивка    | 46.971.076  |
| Данок на добивка | 4.721.252   |
| Нето добивка     | 42.249.824  |

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 6. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2021 година

| Опис                              | (во денари)           |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Средства</b>                   | <b>15.238.039.162</b> |
| Нематеријални средства            | 0                     |
| Материјални средства              | 19.100.763            |
| Вложувања                         | 14.730.822.442        |
| Парични средства                  | 485.055.373           |
| Побарувања                        | 3.060.584             |
| <b>Капитал, резерви и обврски</b> | <b>15.238.039.162</b> |
| Капитал                           | 10.299.958            |
| Резерви на сигурност              | 14.768.533.400        |
| Акумулирана добивка               | 42.249.824            |
| Обврски за штета                  | 416.883.993           |
| Останати краткорочни обврски      | 71.987                |

Извор: Административни податоци на Фондот



## Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2021 година

(во илјади денари)

| Опис                                         | Состојба<br>31.12.2020 | %             | План<br>31.12.2021 | %             | Состојба<br>31.12.2021 | %             | Индекс<br>6/2 | Индекс<br>6/4 |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                                            | 2                      | 3             | 4                  | 5             | 6                      | 7             | 8             | 9             |
| <b>СРЕДСТВА</b>                              | <b>14.645.390</b>      | <b>100,00</b> | <b>15.078.036</b>  | <b>100,00</b> | <b>15.238.039</b>      | <b>100,00</b> | <b>104,05</b> | <b>101,06</b> |
| Нематеријални средства                       | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |
| Софтвер и слични права                       | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |
| Материјални средства                         | 19.843                 | 0,14          | 19.516             | 0,13          | 19.101                 | 0,13          | 96,26         | 97,87         |
| Недвижности                                  | 19.453                 | 0,13          | 18.779             | 0,12          | 18.645                 | 0,12          | 95,85         | 99,29         |
| Опрема                                       | 390                    | 0,00          | 737                | 0,00          | 456                    | 0,00          | 116,92        | 61,87         |
| Вложувања                                    | 13.930.549             | 95,12         | 14.638.930         | 97,09         | 14.730.822             | 96,67         | 105,74        | 100,63        |
| Дванаесетмесечни записи                      | 13.930.549             | 95,12         | 14.638.930         | 97,09         | 14.730.822             | 96,67         | 105,74        | 100,63        |
| Парични средства, побарувања, разграничувања | 694.998                | 4,75          | 419.590            | 2,78          | 488.116                | 3,20          | 70,23         | 116,33        |
| Парични средства                             | 678.376                | 4,63          | 415.308            | 2,75          | 485.056                | 3,18          | 71,50         | 116,79        |
| 1. Парични средства во банки                 | 678.291                | 4,63          | 415.238            | 2,75          | 485.000                | 3,18          | 71,50         | 116,80        |
| 2. Парични средства, наменски средства       | 70                     | 0,00          | 60                 | 0,00          | 35                     | 0,00          | 50,00         | 58,33         |
| 3. Благајна                                  | 15                     | 0,00          | 10                 | 0,00          | 21                     | 0,00          | 140,00        | 210,00        |
| Побарувања                                   | 16.622                 | 0,11          | 4.282              | 0,03          | 3.060                  | 0,02          | 18,41         | 71,46         |
| 1. Побарувања по основ премии                | 11.596                 | 0,08          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          | 0,00          |               |
| 2. Останати побарувања                       | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |
| 3. Аконтации на данок на добивка             | 5.026                  | 0,03          | 4.282              | 0,03          | 3.060                  | 0,02          | 60,88         | 71,46         |
| Разграничувања                               | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |
| 1.АВР                                        | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |
| <b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>           | <b>14.645.390</b>      | <b>100,00</b> | <b>15.078.036</b>  | <b>100,00</b> | <b>15.238.039</b>      | <b>100,00</b> | <b>104,05</b> | <b>101,06</b> |
| Капитал и резерви                            | 14.024.166             | 95,76         | 14.827.201         | 98,34         | 14.821.083             | 97,26         | 105,68        | 99,96         |
| Уплатен капитал                              | 10.300                 | 0,07          | 10.300             | 0,07          | 10.300                 | 0,07          | 100,00        | 100,00        |
| Фонд за сигурност                            | 13.943.672             | 95,21         | 14.781.434         | 98,03         | 14.768.533             | 96,92         | 105,92        | 99,91         |
| Добивка за годината                          | 70.194                 | 0,48          | 35.467             | 0,24          | 42.250                 | 0,28          | 60,19         | 119,12        |
| Тековни обврски                              | 621.224                | 4,24          | 250.835            | 1,66          | 416.956                | 2,74          | 67,12         | 166,23        |
| Обврски за штети                             | 621.156                | 4,24          | 250.835            | 1,66          | 416.884                | 2,74          | 67,11         | 166,20        |
| Останати обврски                             | 68                     | 0,00          | 0                  | 0,00          | 72                     | 0,00          | 105,88        |               |
| 1.Останати краткорочни обврски               | 68                     | 0,00          | 0                  | 0,00          | 72                     | 0,00          | 105,88        |               |
| 2.ПВР                                        | 0                      | 0,00          | 0                  | 0,00          | 0                      | 0,00          |               |               |

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити  
за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година**

| Опис                                        | (во илјади денари)                      |               |                                       |               |                                         |               |               |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | Вкупно<br>01.01.2020<br>-<br>31.12.2020 | %             | План<br>01.01.2021<br>-<br>31.12.2021 | %             | Вкупно<br>01.01.2021<br>-<br>31.12.2021 | %             | Индекс<br>6/2 | Индекс<br>6/4 |
| 1                                           | 2                                       | 3             | 4                                     | 5             | 6                                       | 7             | 8             | 9             |
| <b>ПРИХОДИ</b>                              | <b>95.522</b>                           | <b>100,00</b> | <b>60.279</b>                         | <b>100,00</b> | <b>62.679</b>                           | <b>100,00</b> | <b>65,62</b>  | <b>103,98</b> |
| 1. Државни записи-<br>дванаесетмесечни      | 95.485                                  | 99,96         | 60.269                                | 99,98         | 62.641                                  | 99,94         | 65,60         | 103,94        |
| 2. Казнена камата по основ на<br>премии     | 24                                      | 0,03          | 10                                    | 0,02          | 38                                      | 0,06          | 158,33        | 380,00        |
| 3. Позитивни курсни разлики                 | 13                                      | 0,01          | 0                                     | 0,00          | 0                                       | 0,00          | 0,00          |               |
| <b>РАСХОДИ</b>                              | <b>17.507</b>                           | <b>100,00</b> | <b>20.861</b>                         | <b>100,00</b> | <b>15.708</b>                           | <b>100,00</b> | <b>89,72</b>  | <b>75,30</b>  |
| 1. Трошоци за услуги                        | 830                                     | 4,74          | 2.466                                 | 11,82         | 880                                     | 5,60          | 106,02        | 35,69         |
| 2. Амортизација и<br>обезвреднување         | 1.289                                   | 7,36          | 1.014                                 | 4,86          | 938                                     | 5,97          | 72,77         | 92,50         |
| 3. Материјални трошоци                      | 493                                     | 2,82          | 864                                   | 4,14          | 630                                     | 4,01          | 127,79        | 72,92         |
| 4. Останати трошоци од работа               | 1.247                                   | 7,12          | 1.747                                 | 8,37          | 1.325                                   | 8,44          | 106,26        | 75,84         |
| 5. Трошоци за вработените                   | 10.602                                  | 60,56         | 14.315                                | 68,62         | 11.405                                  | 72,61         | 107,57        | 79,67         |
| 6. Расходи по основ финансиски<br>вложувања | 3.046                                   | 17,40         | 455                                   | 2,18          | 530                                     | 3,37          | 17,40         | 116,48        |
| <b>Бруто добивка</b>                        | <b>78.015</b>                           |               | <b>39.418</b>                         |               | <b>46.971</b>                           |               | <b>60,21</b>  | <b>119,16</b> |
| <b>Данок на добивка</b>                     | <b>7.821</b>                            |               | <b>3.950</b>                          |               | <b>4.721</b>                            |               | <b>60,36</b>  | <b>119,52</b> |
| <b>Нето добивка</b>                         | <b>70.194</b>                           |               | <b>35.468</b>                         |               | <b>42.250</b>                           |               | <b>60,19</b>  | <b>119,12</b> |

Извор: Административни податоци на Фондот

## V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА

### ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот. Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева - член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Ленче Тагасовска - в.д. член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Магдалена Симоновска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Нора Манова - Трајковска - в.д. член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Милена Перчинкова - член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.

Со Решение на Владата на Република Северна Македонија, на 04.08.2021 година за член на Управен Одбор на Фондот за осигурување на депозити, како претставник од Министерството за финансии на местото на Ленче Тагасовска беше назначена Оливера Нечовска, а на 30.11.2021 година како претставник од Народна Банка на Република Северна Македонија на местото на Нора Манова – Трајковска беше назначена Мелита Никодиновска.

### ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2021 година се одржаа 12 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 28 до 39 седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:


- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2020 година;
- Одлука за расходување (отпис) на основните средства на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за расходување (отпис) на ситен инвентар на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити 2020 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;

- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2021 до 30.06.2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година;
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за донесување на поединечни одлуки за инвестиционото портфолио на Фондот.

## КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Во првата половина на 2021 година во Фондот работат вкупно 12 лица. Органограмот на работните места во 2021 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2021 година





## ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Слика 2. Деловни процеси во Фондот за осигурување на депозити



## МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), и како еден од најактивните членови на Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија учествуваше на сите online состаноци кои беа закажани од меѓународните партнери.

За прв пат од појавата на заразната болест, во организација на нашите колеги од Фондот за заштита на депозити на Црна Гора, во Будва на 24 и 25 септември 2021 се одржа средба со физичко присуство на земјите од Балканскиот регион, каде Фондот за осигурување на депозити учествуваше со свои претставници.

Слика 3. Средба на осигурители на депозити од Балканскиот регион, 25.09.2021 година, Будва




Извор: Фонд за осигурување на депозити

## ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Фондот за осигурување на депозити постојано објавува соопштенија за јавноста преку својата веб страница, преку своите профили на социјалните мрежи и преку јавните медиуми, со кои известува за текот на исплатата на обесштетувањето на депонентите на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.



Слика 4. Дел од насловите во медиумите посветени на Фондот за осигурување на депозити и исплатата на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај



Извор: Веб портали кои објавиле соопштенија од Фондот за осигурување на депозити

На 30.10.2020 година, со физичко присуство и согласно строги здравствени протоколи, се одржа настан со кој се одбележа Светскиот ден на штедењето – 31 октомври. Овој настан беше организиран од страна на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Фондот за осигурување на депозити. На овој настан говор одржаа Претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова - Штеријева, Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими, вицегувернерката на Народната банка, м-р Ана Митреска и директорот на Фондот, Амир Шабани.

Слика 5. Настан по повод Светскиот ден на штедењето – 31 октомври, 30.10.2021 година




Извор: Фонд за осигурување на депозити

Во 2021 година Фондот за осигурување на депозити имплементираше и нов дизајн на својата веб страница [www.fodsk.org.mk](http://www.fodsk.org.mk), каде јавноста може да се информира за сите податоци во врска со работата на Фондот за осигурување на депозити.

Слика 6. Нов дизајн на веб страницата на Фондот воведен 2021 година








По покана на Економскиот факултет од Скопје, Фондот за осигурување на депозити одржа три часовно предавање на студентите од депарتمانот Финансиски менаџмент, на тема "Фонд за осигурување на депозити" во рамките на работилницата БАНКАРСКИ ПРАКТИКИ.

Слика 7. On-line предавање на Економски факултет Скопје кое се одржа на 22.12.2021 година



### ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2021 година се спроведоа и редовните јавни набавки (техничко обезбедување на деловен простор, осигурување на деловен простор, набавка на средства за хигиена и други потребни производи).

Во текот на 2022 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности.

Наш број 02 – 120/1  
Скопје, 25.02.2022 година

Директор/Drejtor  
Amir Shabani



Прилог бр.1 Движење на вкупни депозити на население во банки и штедилници по ниво на покриеност во 2021 година по квартали

|                                                     | Опис                                        | (во денари)        |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                     |                                             | IVQ 2020           | IIQ 2021           | IIIQ 2021          | IVQ 2021           |
| Депозити на население во банки                      | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 160.182.880.177,90 | 162.893.311.832,85 | 164.527.937.581,93 | 162.201.657.481,08 |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 134.358.893.930,92 | 136.669.157.268,29 | 137.513.396.071,62 | 144.827.503.258,48 |
|                                                     | Вкупно                                      | 294.541.774.108,82 | 299.562.469.101,14 | 302.041.333.653,55 | 307.029.160.739,56 |
|                                                     | До 30.000 евра за обештетување              | 53.179.611.060,00  | 54.030.960.192,00  | 54.366.867.900,00  | 55.456.838.772,00  |
| Број на поединечни штедачи во банки                 | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 2.661.407          | 2.629.775          | 2.622.495          | 2.614.698          |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 28.733             | 29.216             | 29.374             | 29.963             |
|                                                     | Вкупно                                      | 2.690.140          | 2.658.991          | 2.651.869          | 2.644.661          |
|                                                     | ВКУПНО ОСИГУРЕНИ ДЕПОЗИТИ                   | 213.362.491.237,90 | 216.924.272.024,85 | 218.894.805.481,93 | 217.658.496.253,08 |
| Депозити на население во штедилници                 | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 788.969.253,00     | 784.457.553,00     | 793.166.429,00     | 784.638.603,00     |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 231.778.500,00     | 238.512.590,00     | 219.803.441,00     | 235.575.844,00     |
|                                                     | Вкупно                                      | 1.020.747.753,00   | 1.022.970.143,00   | 1.012.969.870,00   | 1.020.214.447,00   |
|                                                     | До 30.000 евра за обештетување              | 157.319.700,00     | 164.593.218,00     | 151.769.700,00     | 159.172.584,00     |
| Број на поединечни штедачи во штедилници            | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 32.132             | 32.203             | 32.249             | 32.275             |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 85                 | 89                 | 82                 | 86                 |
|                                                     | Вкупно                                      | 32.217             | 32.292             | 32.331             | 32.361             |
|                                                     | ВКУПНО ОСИГУРЕНИ ДЕПОЗИТИ                   | 946.288.953,00     | 949.050.771,00     | 944.936.129,00     | 943.811.187,00     |
| Вкупно депозити на население во банки и штедилници  | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 160.971.849.430,90 | 163.677.769.385,85 | 165.321.104.010,93 | 162.986.296.084,08 |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 134.590.672.430,92 | 136.907.669.858,29 | 137.733.199.512,62 | 145.063.079.102,48 |
|                                                     | Вкупно                                      | 295.562.521.861,82 | 300.585.439.244,14 | 303.054.303.523,55 | 308.049.375.186,56 |
|                                                     | До 30.000 евра за обештетување              | 53.336.930.760,00  | 54.195.553.410,00  | 54.518.637.600,00  | 55.616.011.356,00  |
| Број на поединечни штедачи во банки и штедилници    | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 2.693.539          | 2.661.978          | 2.654.744          | 2.646.973          |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 28.818             | 29.305             | 29.456             | 30.049             |
|                                                     | Вкупно                                      | 2.722.357          | 2.691.283          | 2.684.200          | 2.677.022          |
|                                                     | ВКУПНО ОСИГУРЕНИ ДЕПОЗИТИ                   | 214.308.780.190,90 | 217.873.322.795,85 | 219.839.741.610,93 | 218.602.307.440,08 |
| Вкупно депозити на население кај членките на Фондот | До 30.000 евра во денарска против вредност  | 295.686.631.000,00 | 300.706.003.000,00 | 303.174.255.000,00 | 308.302.103.000,00 |
|                                                     | Над 30.000 евра во денарска против вредност | 14.620.521.128,00  | 14.751.073.380,00  | 14.898.545.465,00  | 15.028.966.677,00  |
|                                                     | Вкупно средства на фондот                   | 4,95               | 4,91               | 4,92               | 4,88               |
|                                                     | Ниво на покриеност                          |                    |                    |                    |                    |
| Извор: Административни податоци на Фондот           |                                             |                    |                    |                    | 4,81               |

